



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бр 5, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 23 февруари 2017

## СООПШТЕНИЕ

### Во 2017 поголем број на здравствени услуги и поголем буџет за УК за детска хирургија



Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2017 година обезбеди вкупен буџет за Универзитетска клиника за детска хирургија од 133 милиони денари, што споредено со 2012 година, кога буџетот на УК детска хирургија изнесуваше 65 милиони денари, значи зголемување за повеќе од двапати.

Систематското и континуирано вложување во јавното здравство во Македонија, анализирано од апсепт на ДСГ методологијата, резултира со зголемување на case mix индексот на сложеност на хируршки операции. Во 2016 биле оперирани и хоспитализирани 1870 пациенти на УК за детска хирургија. Тежината и комплексноста на самите операции според според case mix индексот изнесувала 2,67, што е два и пол пати повеќе отколку државниот просек на сложеност на хоспитални пациенти и претставува значително зголемување во споредба со 2012 година, кога case mix индексот изнесувал 1,65. Тоа значи дека тимовите на оваа клиника оперираат и изведуваат хируршки интервенции кои се од година на година се посложени и покомплексни.

Голем придонес за комплексноста на операциите и зголемувањето на буџетот на УК детска хирургија се должи на кардиохируршките операции на деца и трансплантации на бубрези на деца, кои тимот на лекари ги изведува изминативе неколку години. Имено, покрај кардиохирургијата, на Клиниката се изведуваат и трансплантации на бубрези на деца за кои Фондот одвои посебен условен буџет.



Кажано во бројки, во 2013 година биле извршени 30 кардиохируршки операции, во 2016 година - 52 операции, додека во 2017 година се планираат 60 кардиохируршки операции на деца. Треба да се напомене и дека најголем број од овие кардиохируршки операции се однесуваат на новороденчиња.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бр 5, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk



и нови современи методи на лекување.

Воведувањето на ваквиот вид комплексни современи операции во Македонија, резултира со неколкукратен бенефит, не само за државните институции, туку и за здравството во целост.

Во 2017 година, Фондот за здравствено осигурување на Македонија со ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија утврди вкупен буџет во вкупен износ од 132,900 милиони денари. Условниот буџет е наменет за стимулирање на дефицитарни здравствени услуги, како и на нови здравствени услуги

Година	Буџет
2011	63,175,431
2012	65,000,000
2013	71,000,301
2014	111,824,145
2015	120,000,000
2016	123,900,000
2017	132,900,000

Фондот останува **доследен во спроведување на сите активности и мерки за обезбедување на навремени и квалитетни здравствени услуги за осигурениците.**